

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXI

Бр. 16

Зрновци 21.12.2018 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за 2019 година

I

Ја објавувам Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за 2019 година бр. 08- 875/1 донесена на седницата одржана на ден 19.12.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 875/2

21.12.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06, ...,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-

831/1 до Советот на Општина Зрновци од страна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за пиење за 2019 година по м3,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.12.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за 2019 година во висина од 26 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за 2019 година во висина од 26 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 03-625 од 18.12.2018 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 875/1

19.12 .2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

I

Ја објавувам Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 08- 876/1 донесена на седницата одржана на ден 19.12.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 876/2

21.12.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06, ...,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-831/1 до Советот на Општина Зрновци од страна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност

на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година по м3,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.12.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 03-626 од 18.12.2018 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 876/1

19.12.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за спроведување на Решението од Регулаторната комисија

I

Ја објавувам Одлуката за давање на согласност на Одлуката за спроведување на Решението од Регулаторната комисија бр. 08- 877/1 донесена на седницата одржана на ден 19.12.2018 го

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 877/2

21.12.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06,,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-831/1 до Советот на Општина Зрновци од страна на КП„Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност на Одлуката за спроведување на Решението од регулаторна комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018 ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.12.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Одлуката за спроведување на Решението од Регулаторната комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018 година

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за спроведување на Решението од Регулаторната комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018 година дека цената на водата за пиење и цената за собирање и одведување на урбани отпадни води во наредните

3 години процентуално ќе се зголемуваат во висина од 5%.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 877/1

19.12.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за одобрување на просторот – Плоштадот во Зрновци за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018 година

I

Ја објавувам Одлуката за одобрување на просторот – Плоштадот во Зрновци за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018 година бр. 08- 878/1 донесена на седницата одржана на ден 19.12.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 878/2

21.12.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање од 29.11.2018 година до Советот на Општина Зрновци од страна на ПИНК ФЕШН ДООЕЛ од Пробиштип ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.12.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За одобрување на просторот – Плоштадодот во Зрновци за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018 година

Член 1

Се одобрува фирмата ПИНК ФЕШН ДООЕЛ од Пробиштип да го користи просторот – Плоштадодот во Зрновци од 300 м2 за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018 година.

За површината од 300 м2 што ќе се користи за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018 година, корисникот да плати по 5 денари од м2 дневно .

Член 2

Средствата да се уплатат на жиро сметка на КЈП „ Водна Кула „, зрновци.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 878/1

19.12.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање на еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за давање на еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од Зрновци бр. 08- 798/2 од 21.11.2018 година година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 798/3

28.11.2018

Врз основа на член 43 став 1 т.17 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.11.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од Зрновци

Член 1

Поради покривање на дел од трошоците направени за погребални услуги на покојниот Ангелчо Ристов од Зрновци (по Беарње поднесено од неговата сопруга Мирјана Ристова бр.09-798/2)

да се исплати еднократна парична помош во висина од 3.850.00 денари.

Средствата од став 1 на овој член да се исплатат на име Мирјана Ристова од Зрновци со ЕМБГ 1112963465021 , трансакциска сметка 210501725876332 НЛБ Банка АД –Скопје

Составен дел на оваа Одлука е Потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт

Член 2

Парите да послужат за целите споменати во чл.1 од оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето .

Градоначалник

Блаже Станков

Бр. 09- 798/2

21.11.2018

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.16

- 1 . Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за 2019 година во висина од 26 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП „Водна кула„-Зрновци
2. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП „Водна кула„-Зрновци .
3. Одлука за давање на согласност на Одлуката за спроведување на Решението од Регулаторната комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018 година дека цената на водата за пиење и цената за собирање и одведување на урбани отпадни води во наредните 3 години процентуално ќе се зголемуваат во висина од 5%.
4. Одлука за одобрување на просторот – Плоштадодот во Зрновци за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018 година
5. Одлуката за давање на еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци

